

## Комисија за родова еднаквост

**Комисијата за родова еднаквост** (*Gender Equality Commission - GEC*) е формирана со цел да помогне да се обезбеди вклучување на родовата еднаквост во сите политики на Советот на Европа и да го премости јазот помеѓу преземените обврски на меѓународно ниво и реалноста на жените во Европа. Комисијата, чии членови се именувани од земјите-членки, обезбедува совети, насоки и поддршка на другите тела на Советот на Европа и на земјите-членки. Комисијата има идентификувано три приоритетни теми за својата работа за периодот до 2014 година и тоа :

- пристап до правда,
- жените и медиумите и
- насилството врз жените.

Комисијата за родова еднаквост, работи под супервизија на Управниот комитет за човекови права (*Steering Committee for Human Rights - CDDH*) на Советот на Европа.

Со својата работа, Комисијата обезбедува застапеност на родовата перспектива во активностите на другите тела и комитети на организацијата. Таа спроведува и оценки на потребите и обезбедува совети и препораки во однос на развивањето на стандарди, соработка и активности за мониторинг во рамките на својата надлежност. Комисијата обезбедува експертиза на земјите-членки во делот на развојот на законодавството, политиките, праксата, различни обуки, како и во однос на материјали за подигнување на свеста во поддршка на спроведувањето на меѓународно договорените стандарди на национално ниво.

Годишно, Комисијата идентификува тема која е од особено значење во областа на родовата еднаквост и организира годишна тематската конференција за размена на искуства, добри практики и поттикнува и поддржува напредок во конкретната област.

Комисијата за родова еднаквост е активна и во делот на координација и заедничко планирање на меѓународно ниво со Европската унија, UN Women и други меѓународни организации и граѓанското општество

Земјите членки имаат свои **национални контакт лица** (*national focal points*) кои ја обезбедуваат врската помеѓу програмата на Советот на Европа и актерите и механизмите одговорни за родовата рамноправност на национално ниво, како што се владата, парламентот, локалните и регионалните власти, граѓанското општество и приватниот сектор.

Националните контакт лица, поддржани во својата работа од страна на Комисијата за родова еднаквост, ги промовираат меѓународните стандарди во оваа област на национално ниво и исто така, претставуваат извор на информации и експертиза за програмите за соработка на Советот на Европа во областа на родовата еднаквост.

За повеќе информации, посетете ја интернет страницата на Советот на Европа:

[http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/default\\_en.asp](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/default_en.asp)